



ПЕРК

Пелагониска Ревизорска Куќа

**ЈП СТРЕЖЕВО БИТОЛА -
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА
КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2025
ГОДИНА**

Документот е прегледан, потпишан и поднесен
од овластен сметководител на ЈП Стрежево

Содржина

<u>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</u>	<u>1</u>
<u>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2025 ГОДИНА</u>	<u>5</u>
<u>БЕЛЕШКИ</u>	<u>10</u>

Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Годишна сметка (Извештај за финансиска состојба и Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Годишен извештај за работењето

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До:

ЈП Стрежево Битола

Булевар „1-ви Мај“ бр.77

Битола

Извештај за ревизија на финансиските извештаи

Мислење со резерва

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на претпријатието ЈП Стрежево Битола (во понатамошниот текст: „Претпријатието“), коишто ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2025 година, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на приложените белешки кон финансиските извештаи, вклучително и преглед на значајните сметководствени политики.

Според нашето мислење со исклучок на ефектот на прашањата опишани во делот „Основи за мислење со резерва“ од овој извештај, финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на ЈП Стрежево Битола на 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени и кои се применуваат во Република Северна Македонија.

Основа за мислење со резерва

1. Како што е наведено во Белешка 23 – материјални средства, приложена кон финансиските извештаи на Претпријатието, истото има евидентирано НПО во вкупен нето износ од 438.581 илјади денари од кои на земјиште и на градежни објекти отпаѓа износот од 384.024 илјади денари. За дел од ова земјиште и градежни објекти Претпријатието не поседува доказ за сопственост, односно истите се во сопственост на РСМ а на Претпријатието му се дадени на користење при што износот не може да се квантифицира. Ваквото евидентирање на материјалните средства не е во согласност со МСС 1 - презентирање на финансиски извештаи и МСС 16 – НПО.

Исто така во горе наведениот вкупен нето износ на НПО, Претпријатието има евидентирано и материјални средства во подготовка во износ од 12.869 илјади денари. Согласно спроведените ревизорски постапки констатирано е дека во изминатите неколку години нема движење кај овие средства. Ние не бевме во можност да прибавиме доволно силни и соодветни ревизорски докази за да потврдиме дека овие средства ќе генерираат идни економски користи, ниту пак да потврдиме дека нивната сметководствена вредност е адекватно проценета. Согласно погоре изнесеното, Претпријатието ги има преценето средствата а потценето трошоците од работењето.

2. Како што е наведено во Белешка 31.2 – судски спорови, приложена кон финансиските извештаи на Претпријатието, ЈП Стрежево се јавува како тужена страна во 14 судски постапки во вкупен износ од 6.706 илјади денари. Претпријатието нема направено соодветни резервации по основ на овие судски постапки за кои е евидентен одлив на парични средства.

3. Како што е обелоденето во Белешка 26 – залихи, приложена кон финансиските извештаи на Претпријатието, истото на 31 декември 2025 година има евидентирано залихи во вкупен износ од 87.155 илјади денари. Во овие залихи се вклучени не курентни залихи, односно залихи кои се застарени и слабо движечки чија што употребна вредност е значително намалена. Претпријатието нема направено проценка за овие залихи и ја нема утврдено нивната објективна вредност, односно ги нема сведено залихите по пониската од набавна односно од нето реализационата вредност согласно МСС 2. Ние не бевме во можност со други ревизорски постапки да ја утврдиме вредноста на овие не курентни залихи и да го квантифицираме нивниот износ.

Ние ја спроведовме ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот „Одговорности на ревизорот за ревизија на финансиските извештаи“ од овој извештај. Ние сме независни од Претпријатието во согласност со Меѓународниот кодекс на етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност), (Кодексот на OMCEC) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во согласност со законската регулатива во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на OMCEC.

Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се однесуваат на годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со ЗЈП и ЗТД, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме било каква форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во извештајот за други правни и регулативни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаеме останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење прибавено во текот на ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако, врз основа на нашата извршена работа ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие останати информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и за таква интерна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешни прикажувања било како резултат на измама или на грешка.

При подготвување на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Претпријатието да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користењето на сметководствена основа за континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Претпријатието или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Претпријатието.

Одговорност на ревизорот за ревизија на финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како целина не содржат материјално погрешни прикажувања, без разлика дали истите се резултат на измама или на грешка и да издадеме ревизорски извештај којшто го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не преставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешни прикажувања кога тие постојат. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или на грешка и се смета дека се материјални

доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешни прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или на грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешни прикажувања како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучува заговор, фалсификување, намерни пропусти и лажни заобиколувања на внатрешните контроли.
- Стегнавме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување на мислење за ефективност на внатрешните контроли на Претпријатието.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можност на Претпријатието да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Претпријатието да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола коишто ги идентификуваме во текот на ревизијата.

Ние исто така обезбедивме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, за активностите преземени за елиминирање на заканите или за применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето ние носиме заклучок за оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на финансиските извештаи во тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава за прашањето или кога во екстремно ретки ситуации сме заклучиле дека за прашањето не треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативни последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Како што е наведено во пасусот Други информации, Раководството на Претпријатието е одговорно за изготвување на годишен извештај за работењето за 2025 година во согласност со член 7, член 11, член 19 и член 27 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996 ... 208/24) и во согласност со член 240, член 352, член 384 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 191/2025).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 122/2021) е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај за работењето, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Претпријатието со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025,

во согласност со МСР, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Претпријатието со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЈП Стрежево Битола со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Прилеп, 19.05.2026 година


Овластен ревизор

Пецко Ристески

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп

Управител



Пецко Ристески

**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
во согласност со барањата на
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија
за ЈП Стрежево Битола**

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка
- Извештај за промени во главнината
- Извештај за паричните текови

Овие финансиски извештаи се усвоени на ден 06.03.2026 година со Одлука бр. 02-220/3 и потпишани од директорот М-р. Вера Бешлиевска и советникот за финансиско сметководство Јулијана Пејовска.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
на ЈП Стрежево Битола
за годината која завршува на 31 декември 2025 година

	Белешки	31 декември 2025 во (000) МКД	31 декември 2024 во (000) МКД
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	5	237.441	257.623
Останати приходи	6	3.812	10.316
Вкупно приходи од работењето		242.501	269.098
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство			
Капитализирано сопствено производство и услуги	7	1.248	1.160
Расходи од работењето			
Трошоци за сировини и други материјали	8	22.255	23.345
Набавна вредност на продадени стоки ситен инвентар, амбалажа и запозуми	9	10.899	9.232
Услуги со карактер на материјални трошоци	10	5.670	6.622
Останати трошоци од работењето	11	12.386	12.704
Трошоци за вработените	12	165.746	160.117
Амортизација на материјални и нематеријални средства	13	187.543	211.283
Вредносно усогласување на нетекорени/тековни средства	14	972	1.174
Резервирања за трошоци и ризици			
Останати расходи од работењето	15	4.801	5.454
Вкупно расходи од работењето		410.177	429.931
Финансиски приходи	16	807	3.651
Финансиски расходи	17	42	182
Удел во добивката/загуба на придружените друштва			
Добивка/Загуба од редовното работење	18	(166.910)	(157.164)
Нето добивка/загуба од прекинати работења			
Добивка/Загуба пред оданочување	18	(166.910)	(157.164)
Данок на добивка	19	-	-
Одложени даночни приходи/расходи			
Нето добивка/загуба за допавната година	20	(166.910)	(157.164)
Останата сеопфатна добивка			
Останата сеопфатна загуба			
Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината	21	(166.910)	(157.164)
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво			
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на неконтролираното учество			

ЈП Стрежево Битола
Директор

МР Вера Божиловска

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на ЈП Стрежево Битола
за годината која завршува на 31 декември 2025 година

	Белешки	31 декември 2025 по (000) МКД	31 декември 2024 по (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	22	115	26
Материјални средства	23	438.581	614.248
Вложувања во недвижности	24	4.222	4.588
Долгорочни финансиски средства	25	9	9
Вкупно нетековни средства		442.927	618.877
Тековни средства			
Залихи	26	87.155	91.096
Побарувања од поврзани друштва		.	.
Побарувања од купувачи	27	119.760	98.748
Побарувања за дадени аванси на добавувачи		.	.
Побарувања од државата по основ на даноци	27	8	8
Побарувања од вработените	27	75	75
Останати краткорочни побарувања	27	5	.
Краткорочни финансиски средства		.	.
Парични средства и парични еквиваленти	28	19.227	26.488
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи		.	.
Вкупно тековни средства		226.230	216.415
ВКУПНО СРЕДСТВА		669.157	835.292
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви	29		
Основна главнина		749.634	906.788
Премии на емитирани акции		.	.
Ремонтиранска резерва		.	.
Резерви		.	.
Акумулирана добивка		.	.
Пренесена загуба		.	.
Добивка за деловната година		.	.
Загуба за деловната година		(166.910)	(157.164)
Вкупно главнина и резерви		582.724	749.634
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		.	.
Долгорочни обврски		.	.
Одложени даночни обврски		.	.
Тековни обврски	30		
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва		.	.
Краткорочни обврски спрема добавувачи		13.718	10.562
Обврски за аванси, депозити и клучи		1	6
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		2.126	2.188
Обврски спрема вработените		4.413	4.479
Тековни даночни обврски		1.935	1.945
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		.	.
Обврски по заеми и кредити		.	.
Обврски по основ на учество во резултатот		.	.
Останати финансиски обврски		.	.
Останати краткорочни обврски		557	805
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди		63.682	65.675
Вкупно тековни обврски		86.433	85.658
Вкупно обврски		86.433	85.658
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		669.157	835.292

ЈП Стрежево Битола
Директор

М-р Вера Бешинска

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
на ЈП Стрежево Битола
за годината која завршува на 31 декември 2025 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2024 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2025 година (во 000 МКД)
Основна главнина	906.798	-	(157.164)	749.634
Ревалоризациска резерва	-	-	-	-
Резерви	-	-	-	-
Акумулирана добивка	-	-	-	-
Пренесена загуба	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	-	-	-
Загуба за финансиската година	(157.164)	(9.747)	-	(166.910)
Вкупно главнина и резерви	749.634	(9.747)	(157.164)	582.724

ОПИС	Состојба на 31 декември 2023 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2024 година (во 000 МКД)
Основна главнина	1.105.508	-	(198.710)	906.798
Ревалоризациска резерва	-	-	-	-
Резерви	-	-	-	-
Акумулирана добивка	-	-	-	-
Пренесена загуба	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	-	-	-
Загуба за финансиската година	(198.710)	-	41.548	(157.164)
Вкупно главнина и резерви	906.798	-	(157.164)	749.634

ЈП Стрежево Битола
 Директор

 М-р. Вера Божиловска

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на ЈП Стрежево Битола
за годината која завршува на 31 декември 2025 година

	31 декември 2025 во (000) МКД	31 декември 2024 во (000) МКД
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба пред оданочување	(166.910)	(157.164)
Усогласување за:		
Амортизација на основни средства	187.543	211.283
Приходи/расходи од камати (нето)	(765)	(3.689)
Добивка пред промени во работен капитал	19.868	50.450
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	3.941	(2.685)
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	(21.012)	(31.590)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	(0)	1
Побарувања од вработените	0	(4)
Останати краткорочни побарувања	(5)	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	-	4.109
Вкупно зголемување/намалување на тековните средства	(17.075)	(30.170)
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	3.156	(1.783)
Обврски за аванси, депозити и кауции	(5)	(8)
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	(60)	169
Обврски кон вработените	(66)	289
Тековни даночни обврски	(10)	188
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	-	-
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	(248)	515
Одложено плаќање на трошоци и приходи за идните периоди	(1.993)	(1.993)
Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски	775	(2.621)
Приливи од камати	807	3.851
Одливи по камати	(42)	(182)
Данок на добивка	-	-
Вкупно нето готовина од оперативни активности	4.332	21.328
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Материјални и нематеријални средства	(11.967)	(19.928)
Вложувања во недвижности	374	374
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	(11.593)	(19.553)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	-	-
Долгорочни резервиранија за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	-	-
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	(7.261)	1.774
Готовина на почетокот од годината	26.488	24.713
Готовина на крајот од годината	19.227	26.488

ЈП Стрежево Битола
Директор
Вера Бошлиска
г-р Вера Бошлиска

БЕЛЕШКИ
КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА
ЈП СТРЕЖЕВО БИТОЛА
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2025

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Јавното претпријатие „Стрежево“ од Битола во понатамошниот текст „Претпријатието“ е основано со Одлука на Владата на Република Северна Македонија број 23-6635/2 од 13.11.2001 година и со Одлука за дополнување на Одлуката за основање на Јавното Претпријатие бр.19-4727/1-05 од 09.03.2006 година. ЈП „Стрежево“ Битола е запишано во трговскиот регистар при Основниот суд во Битола со решение Т.рег.1315/2001 од 19.11.2001 година и решение на Централниот регистар на Република Северна Македонија од 16.03.2006 година под деловоден број 30420060000723.

Основната главнина на ЈП „Стрежево“ – Битола изнесува 8.688.409 илјади денари.

Седиштето на ЈП „Стрежево“ – Битола е на улица „Булевар 1-ви Мај“ бр.77 во Битола. Дејностите на Претпријатието се:

- 36.000 - Собирање, обработка и снабдување со вода
- 01.610 - Помошни дејности за одгледување посеви;
- 03.120 - Слатководен риболов;
- 03.220 - Слатководна аквакултура;
- 35.110 - Производство на електрична енергија;
- 49.390 - Друг патнички копнен транспорт наспомнат на друго место;
- 71.120 – Инженерски дејности и поврзано техничко советување;

Најголемите приходи ЈП „Стрежево“ – Битола ги остварува од приоритетната дејност заведена под шифра 36.000 - Собирање, обработка и снабдување со вода.

Покрај овие дејности има и Дозвола за обезбедување на лица и имот за сопствени потреби, издадена од Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, број 16.11.1-71494/07 од 12.07.2011 година.

Во Претпријатието постојат следниве сектори:

- Даватели на услуги:
 - Сектор зафаќање, акумулирање, заштита и мониторинг на води;
 - Сектор управување и регулација на хидросистем;
 - Сектор детална цевководна мрежа;
 - Сектор производство и продажба на електрична енергија, електроника и автоматика;
 - Сектор машинство и експлоатација на возила;
 - Сектор за експлоатација и контрола на системот.
- Администрација:
 - Сектор за општи и правни работи и човечки ресурси,
 - Сектор за финансиско работење,
 - Сектор комерцијално работење.

Со Претпријатието управува и раководи:

- Управен одбор;
- Надзорен одбор за контрола на материјално – финансиското работење;
- Директор.

Директор на Претпријатието во 2025 година е М-р Вера Бешлиевска.

Матичниот број на Претпријатието е 5562538, а ЕДБ 4002978113467. Просечниот број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период за 2025 година изнесува 181, додека во претходната 2024 година овој број на вработени изнесуваше 197.

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Претпријатието го води сметководството и ги подготвува финансиските извештаи во согласност со применливите сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на РМ“ број 159/09, 164/10 и 107/2011).

Во составувањето на овие финансиски извештаи Претпријатието ги примени сметководствените политики обелоденети подолу а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива која важи во Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според методот на набавна вредност како основ за мерење.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Претпријатието, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на Претпријатието.

Веродостојноста на финансиски извештаи е поткрепена со фактот дека Претпријатието ќе продолжи да работи и во иднина

2.2. Користени проценки

При подготвување на финансиските извештаи Претпријатието применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промена на околностите врз основа на која биле засновани, промени во окружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на објективна вредност на побарувањата, вредносно усогласување (исправки) на залихите за да се сведат по пониската од набавната односно од нето реализационата вредност и слично.

2.3. Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Претпријатието ќе продолжи да работи во догледна иднина. Претпријатието нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Претпријатието

2.4. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 декември 2025	31 декември 2024
1 EUR	61,4950 ден	61,4950 ден
1 USD	52,3050 ден	58,8807 ден

2.5. Споредбени показатели

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на историска набавна вредност. Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември тековна и претходна година.

БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕНКИ

3.1. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Научно истражувачко знаење;
- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти, лиценци и останати права;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Увозни квоти;
- Франшизи.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- Е веројатно дека идните економски користи ќе му се препишат на нематеријалното средство;
- Набавната вредност на нематеријалното средство може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода. Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен корисен век треба да се проверуваат и корегираат најмалку еднаш годишно.

Според Одлуката бр.02-809/6 донесена на седницата на Управниот одбор на Претпријатието на ден 29.12.2022 година, ревалоризација на нематеријалните средства не се врши, согласно Законот за трговски друштва (Сл. весник на РМ 28/04).

3.2. Материјални средства

3.2.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја сочинуваат фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Материјалните средства се евидентираат како тековни и нетековни материјални средства. Нетековните материјални средства се оние чиј век на употреба е подолг од една година, додека тековни материјални средства се оние чиј век на употреба е до една година.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкција и подобрување, кои го менуваат капацитетот или намената на материјалните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на материјалните средства се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

Според Одлуката бр.02-809/6 донесена на седницата на Управниот одбор на Претпријатието на ден 29.12.2022 година, ревалоризација на нематеријалните средства не се врши, согласно Законот за трговски друштва (Сл. весник на РМ 28/04).

3.2.2. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјалните средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Претпријатието пресметува амортизација со примена на пропорционална метода. Применетите годишни стапки на амортизација кои доследно се применуваат како во претходните така и во тековната година се усогласени со сметководствените политики на Претпријатието и изнесуваат:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Градежни објекти	1,0% - 10,0%	1,0% - 10,0%
Постројки и опрема	5,0% - 25,0%	5,0% - 25,0%

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот за амортизација.

Согласно Одлуката бр.02-809/6 донесена на седницата на Управниот одбор на ЈП Стрежево, одржана на 29.12.2022 година, амортизацијата паѓа на товар на капиталот.

Во врска со амортизацијата треба да се истакне фактот дека во член 30 од Законот за водостопанство, се наведени основите за утврдување на надоместоците а водостопанските претпријатија за дадените услуги. За висината на овие надоместоци се носи Одлука за која согласност дава Владата на Република Северна Македонија. При утврдувањето на надоместоците:

- се пресметува вкупниот трошок на испорачаната вода на корисниците;
- надоместокот на услугите за наводнување и одводнување да биде единствен и заснован врз исти критериуми за целиот систем, освен за деловите од системот каде што постои значителна разлика во трошоците кои влијаат врз висината на надоместокот како што е друг извор на вода или област која користи пумпи;
- во надоместоците за услугите се вклучуваат трошоци за одржување и работење на системот, резервните делови, замената на истрошените постројки и објекти и покривање на ризиците од суша, поплава или случајна штета;
- при користење на иста инфраструктура од страна на повеќе корисници, плаќањето на надоместокот за услугите да биде пропорционален на количините на вода по корисник;
- амортизацијата може да биде вклучена во надоместокот на услугата доколку реалниот трошок вклучува камата и поврат на главницата на кредитот, при што овие дополнителни трошоци треба да бидат повратени во подеднаков однос од страна на корисниците.

Во прилог на претходното е и последната алинеја од членот 30, која укажува на тоа дека Претпријатието не може да очекува да ја покрие амортизацијата од надоместоците кога амортизацијата не влегува при пресметка на истите, или може да биде вклучена само во надоместокот за услуга, доколку реалниот трошок вклучува и камата и поврат на главницата на кредитот.

3.3. Вложувања во недвижности

Вложувања во недвижности преставуваат вложувања (во земјиште или згради) кои се чуваат за да се заработат наемнини, за зголемување на капиталот или пак и за двете заедно.

Вложувањата во недвижности вклучуваат:

- Земјиште кое се чува за долгорочно зголемување на капиталот наместо за краткорочна продажба во редовниот процес на работење,
- Зграда во сопственост на известувачкиот ентитет дадена под оперативен наем.
- Недвижност која се гради или доградува за идна употреба како вложување во недвижност.

Вложувањата во недвижности се признаваат кога:

- Е веројатно дека идните економски користи што се поврзани со вложувањето ќе преставуваат прилив за ентитетот.
- Набавната вредност во вложување во недвижности може веродостојно да се измери.

3.4. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние вложувања во долгорочни хартии од вредност кои се чуваат неограничен период, но кои можат да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на паричните средства и еквивалентите на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективна вредност определена според последната

понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар истите се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка односно загуба која била претходно признаена во главнината ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

Сите вложувања со кои располага Претпријатието на 31 декември 2025 година се класифицирани како вложувања расположливи за продажба, кои се наменети за чување во неограничен период, а кои можат да бидат продадени по потреба за ликвидност на Претпријатието.

Долгорочните финансиски вложувања се минимални и изнесуваат 9 илјади денари, а се однесуваат на 3 обични акции од Стопанска банка АД Битола, исто како и во претходната година. На 09.12.2025 Управниот одбор донесе Одлука за продажба на акции заведена со архивски број 02-640/2, односно продажба на 3 обични акции кои се во сопственост на ЈП Стрежево Битола а евидентирани во Централниот депозитар за хартии од вредност. Продажбата на акциите ќе се изврши на Македонска берза преку брокерската кука Илирика Инвестментс АД Скопје.

3.5. Залихи и отпис на ситен инвентар

Материјалната евиденција на залихите се врши по просечни цени. Залихите на недовршеното производство се искажуваат по цена на чинење, додека пак готовите производи во продавницата за риби се водат по продажни цени.

Набавната вредност на готовите производи ги вклучува следните видови на трошоци:

- потрошените директни материјали за нивно создавање;
- потрошената енергија;
- трошоци за директна работна сила;
- амортизација на основните средства кои се користат за нивно создавање; и
- останати општи производни трошоци.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Ситниот инвентар со ставање во употреба се отпишува 100%.

3.6. Побарувања по основ на продажби

Побарувањата по основ на продажба ги вклучуваат сите износи кои што се должат од страна на трети страни за извршените продажби. Побарувањата настанати по други основи (освен продажба) се евидентираат во останати побарувања.

Исправката за сомнителните и спорни побарувања се прави за оние побарувања за кои што постојат специфични ризици и кои се сметаат за ненаплатливи.

Согласно Одлуката бр.02-809/6 донесена на седницата на Управен одбор на Претпријатието одржана на ден 29.12.2022 година, намалувањето - усогласувањето на вредноста на побарувањата, согласно член 363 од Законот за облигациони односи и МСС 39, се спроведува секогаш кога побарувањето не е наплатено во рок од 3 (три) години преку одобрување на сметката 129 на база на застареност. Исто така намалувањето на вредноста на побарувањето се спроведува задолжително кога должникот е во постапка на стечај или ликвидација. Овие побарувања ќе се префрлат на спорни и сомнителни побарувања, освен во случаевите кога пописната комисија ќе оцени дека постои можност за нивна наплата.

Спорните и сомнителните побарувања комплетно и трајно ќе се отпишуваат после четири години и тоа секоја наредна година по старост.

Претпријатието води перманентна политика за управување со побарувањата и истите ги класифицира по рочност.

3.7. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се водат во извештајот за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од денарска готовина во благајна и од денарски средства на сметки во банки.

3.8. Платени трошоци за идни периоди (ABP)

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања а се пресметуваат во трошоци на периодот на кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи да се искажат како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документи врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

3.9. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон доверителите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на изготвување на извештајот за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци. Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вон процесно порамнување.

Обврските кон доверителите се класифицирани по рочност.

3.10. Обврски по кредити

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити.

Долгорочните обврски по заеми се состојат од обврски по долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на извештајот за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

Во тековната година Претпријатието нема евидентирано обврски по кредити.

3.11. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Претпријатието врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Претпријатието нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќање на овие придонеси.

Претпријатието е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното пензионирање. Претпријатието нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за финансиските извештаи.

Претпријатието е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Претпријатието нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за финансиските извештаи.

3.12. Капитал

3.12.1. Основна главнина

Основната главнина на Претпријатието изнесуваше 8.688.409 илјади денари, но со константно прикажување на загуба оваа главнина е намалена така што сегашната вредност на основната главнина на ЈП Стрежево Битола изнесува 749.634 илјади денари. Сите досегашни загуби направени во изминатите

години се покриени на терет на капиталот а се одобрени со Одлука и согласност на Владата на Република Северна Македонија.

Во врска со капиталот на ЈП Стрежево Битола се истакнуваат следниве констатации:

- Со Одлука бр.23-6635/2 од 13 Ноември 2001 година донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија, е основано Јавното Претпријатие Стрежево Битола;
- Со Решение Т.рег.бр 1315/2001 од 19.11.2001 во Основниот суд во Битола извршена е регистрација на ЈП Стрежево Битола со основачки влог во износ од 8.688.409 илјади денари;
- Во сметководствената евиденција на 31 Декември 2001 година вредноста на средствата, односно на капиталот на Претпријатието изнесува 6.147.382 илјади денари. Имено, при регистрирањето на ЈП Стрежево Битола во 2001 година направен е превид од страна на Владата на Република Северна Македонија и наместо да се впиши основачки влог (капитал) во износ од 6.147.382 илјади денари, во извештајот за финансиската состојба како основачки влог е впишана набавната вредност на основните средства во износ од 8.688.409 илјади денари. Овој износ како основачки влог впишан е и во Тековната состојба при ЦРПСМ.

Покрај оваа грешка во прикажувањето на основачкиот влог, треба да истакнеме дека почнувајќи од 2001 година па заклучно со 2025 година, ЈП Стрежево Битола прикажува загуба и истата ја покрива на терет на запишаниот капитал. Истото може да се види од следниов преглед:

Реден број	Датум	Опис	Вредност во МКД
1		Набавна вредност на ОС	8.688.409.000
2	01.01.2000	Капитал	6.488.422.181
3	31.12.2000	Загуба	(173.952.575)
4	31.12.2000	Капитал	6.314.469.606
5	31.12.2001	Загуба	(167.087.330)
6	31.12.2001	Капитал	6.147.382.276
7	31.12.2002	Ревалоризација	+ 66.984.551
8	31.12.2002	Загуба	(171.994.783)
9	31.12.2002	Капитал	6.042.372.044
10	31.12.2003	Загуба	(248.101.084)
11	31.12.2003	Капитал	5.794.270.960
12	31.12.2004	Загуба	(266.460.868)
13	31.12.2004	Капитал	5.527.810.092
14	31.12.2005	Загуба	(261.507.013)
15	31.12.2005	Капитал	5.264.303.079
16	31.12.2006	Амортизација на ски лифтови	(1.599.740)
17	31.12.2006	Загуба	(289.526.607)
18	31.12.2006	Капитал	4.975.176.732
19	31.12.2007	Амортизација на ски лифтови	(1.277.719)
20	31.12.2007	Загуба	(258.661.317)
21	31.12.2007	Капитал	4.715.237.696
22	31.12.2008	Амортизација на ски лифтови	(636.352)
23	31.12.2008	Загуба	(246.702.473)
24	31.12.2008	Капитал	4.467.898.870
25	31.12.2009	Загуба	(257.411.937)
26	31.12.2009	Капитал	4.210.486.933
27	31.12.2010	Загуба	(230.336.658)
28	31.12.2010	Капитал	3.980.150.275
29	31.12.2011	Загуба	(249.231.511)

30	31.12.2011	Капитал	3.730.918.764
31	31.12.2012	Загуба	(262.762.740)
32	31.12.2012	Капитал	3.468.156.025
33	31.12.2013	Загуба	(261.514.911)
34	31.12.2013	Капитал	3.206.641.113
35	31.12.2014	Загуба	(244.793.285)
36	31.12.2014	Капитал	2.961.848.828
37	31.12.2014	Загуба	(221.629.644)
38	31.12.2015	Капитал	2.740.218.184
39	31.12.2015	Загуба	(228.966.663)
40	31.12.2016	Капитал	2.511.251.521
41	31.12.2017	Загуба	(229.891.692)
42	31.12.2018	Капитал	2.281.360.829
43	31.12.2018	Загуба	(235.679.892)
44	31.12.2019	Капитал	2.045.680.937
45	31.12.2019	Загуба	(221.016.293)
46	31.12.2020	Капитал	1.824.664.643
47	31.12.2020	Загуба	(235.548.110)
48	31.12.2021	Капитал	1.589.116.533
49	31.12.2021	Загуба	(264.821.404)
50	31.12.2022	Капитал	1.324.295.129
51	31.12.2022	Загуба	(218.787.362)
52	31.12.2023	Капитал	1.105.507.767
53	31.12.2023	Загуба	(198.709.609)
54	31.12.2024	Капитал	906.798.157
55	31.12.2024	Загуба	(157.163.837)
56	31.12.2025	Капитал	749.634.321
57	31.12.2025	Загуба	(166.910.339)

Од горната табела може да се види дека постои почетна неусогласеност (при регистрирањето на ЈП во 2001 година) помеѓу основната главнина прикажана во Тековната состојба при ЦРПСМ во износ од 8.688.409 илјади денари и онаа почетната билансна главнина прикажана во извештајот за финансиската состојба која изнесува 6.147.382 илјади денари. Сите претходно прикажани загуби како и тековната загуба се покриваат на терет на капиталот, така што основната главнина на Претпријатието на ден 31.12.2025 година изнесува 749.634 илјади денари. Во Тековната состојба издадена од ЦРПСМ основната главнина останува непроменета и изнесува 8.688.409 илјади денари.

3.12.2. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Претпријатието е должно да издвои од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Претпријатието. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите.

3.13. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Претпријатието сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственост на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Претпријатието нема

трансакции кои преставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува како наемател или наемодавател на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од страна на наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми. Во евиденцијата на наемателите плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности. Во текот на разгледуваниот период Претпријатието има трансакции кои преставуваат оперативен наем, при што истото се јавува и како наемател и наемодавател на такви средства.

3.14. Резервирања

Резервирање се признава кога Претпријатието има тековна обврска како резултат на минат настан и постои голема веројатност дека ќе има одлив на средства за подмирување на обврската, при што може да биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекуваат да се појават за подмирување на тековната обврска.

Таму каде се очекува дека само дел или сите потребни издатоци за подмирување на обврската ќе бидат надоместени од друга страна, надоместувањето се признава кога е навистина извесно дека ќе биде примено доколку Претпријатието ја подмири обврската. Надоместувањето се признава како посебно средство во извештајот за финансиската состојба. Износот кој се признава за надоместување не треба да го надминува износот на резервирањето. Во извештајот за сеопфатна добивка расходот кој се однесува на резервирањето се признава во нето износ.

3.15. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите при продажбата.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на стоките. Претпријатието не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;
- приходите може веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Претпријатието;
- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека Претпријатието ќе има прилив на економски користи;
- степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Претпријатието од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

- **Камати:** се признаваат сразмерно на времето за кое се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувањата евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.
- **Курсни разлики:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.
- **Капитални добивки:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

Покрај наведените основи, Претпријатието остварува приходи од државна поддршка кога истото под одредени услови добива материјални и монетарни ресурси. Државната поддршка поврзана со средствата што се амортизираат, најпрво се признава во извештајот за финансиската состојба како

средство и одложени приходи, а потоа во извештајот за сеопфатна добивка sukcesивно, со користењето на средството и со пресметка на амортизацијата, одложените приходи се пренесуваат во приходи за тековната година.

Исто така средствата добиени бесплатно од страна на други ентитети со значителна вредност според МСС 20, се признаваат согласно приходниот пристап. За приходниот пристап основно е дека средствата треба да бидат признаени во добивката или загубата на систематска основа во периодите кога се признаваат и соодветно направените расходи.

Во врска со приходите треба да се истакне дека истите аналитички се разграничени и тоа како приходи од главната дејност, приходи од споредна дејност и останати приходи. Приходите од главната дејност се однесуваат на:

- Приходи од воден надомест;
- Приходи од вода за земјоделие;
- Приходи од вода за индустрија;
- Приходи од водоснабдување на население преку ЈКП Водовод;
- Приходи од технолошка вода;
- Приходи од приклучок за вода.

Во приходите од споредна дејност спаѓаат:

- Приходи од електрична енергија;
- Приходи од риба;
- Приходи од рибарница;
- Приходи од услуги во рибарница;
- Приходи од влезници од риболов;
- Приходи од државни карти за риболов;
- Приходи од бифе, ски лифт;
- Приходи од карти, ски лифт;
- Приходи од извршени услуги;

Во останати приходи спаѓаат:

- Приходи од наемнини;
- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации;
- Приходи од камати;
- Приходи од наплатени отпишани побарувања;
- Наплатени трошоци при извршување;
- Приходи од капитална добивка;
- Приходи од наплатени штети;

Во врска со приходите треба да се истакне дека цените за водениот надомест и испорачаната количина на вода се базираат на веќе усвоената Методологија (модифицирана последно во 2014 година) која претходно е цитирана. Исто така согласно законските прописи, ЈП Стрежево Битола има потпишано долгорочни договори со правни лица од електростопанството, индустријата и земјоделието за користење на водата, а исто така има потпишано договори и со индивидуалните земјоделци.

3.16. Признавање на расходите

Расходите се признаваат врз основа на принципот на „спротивставување“ кој што вклучува истовремено признавање на приходите и расходите кои произлегуваат од една иста трансакција.

Каде што не постои можност или има потешкотија во спротивставувањето на приходите и расходите, се применува пристапот на целосно расходување на сите настанати трошоци.

Во врска со трошоците за ПТТ услуги треба да се истакне фактот дека начинот на користење на фиксните и мобилните телефони во поглед на ограничувањата е поткрепен со Одлуки за максимално дозволени износи на договорните лица вклучувајќи го и директорот. Овие одлуки се целосно усогласени со препораките дадени од страна на Владата на Република Северна Македонија (бр.51-17/166 од 11.06.2010 година). За сите пречекорувања над дозволените трошоци направени од страна на вработените при користењето на мобилните телефони, вишокот на направениот износ им се задржува при исплатата на плата. Трошоците за репрезентација се движат во разумни граници а се јавуваат на различни организациони нивоа, при што директорот на ЈП Стрежево Битола им дава претходна согласност на лицата кои можат да дадат и потпишат репрезентација.

Согласно Правилникот за нормирани износи, калото, растурот, кршот и расипувањето за жива и свежа риба се признава најмногу до 4% а за смрзната риба до 1% во трговијата на мало, додека во трговијата на големо се утврдува кало, растур, крш и расипување најмногу до висина на 50% од вака утврдените горенаведени нормативи.

При складирање на нафта, се признава кало, растур, крш и расипување на моторен бензин најмногу до 0,15%, на дизел гориво до 0,1%, на масло за ложење до 0,025%, согласно правилникот за нормирани износи на кало, растур, крш и расипување (Сл. весник бр.106 од 29.07.2013 година).

3.17. Данок на добивка

Во согласност со законската регулатива данок на добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година, зголемена за непризнаените расходи и за помалку искажаните приходи. Претпријатието изготвува Даночен биланс, пресметува и плаќа данок на добивка по стапка од 10%.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок на добивка се пресметува согласно законските прописи во РСМ. Одложениот данок на добивка е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднувања на средствата и обврските доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочливи добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

Претпријатието во тековната 2025 година има евидентирано загуба во износ од (166.910) илјади денари и истата е прикажана во Даночниот биланс.

3.18. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан и чиешто постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Претпријатието. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи него само се обелоденуваат.

Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан и чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Претпријатието. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на приходот е речиси сигурно остварлив.

3.19. Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди

Се евидентираат пресметаните трошоци кои го теретат тековниот пресметковен период а кои не се фактурирани како и однапред наплатените или пресметаните приходи во тековниот период а кои се однесуваат на наредниот пресметковен период. На товар на сметките од ова група се книжи и преносот на пресметаните приходи на соодветните сметки на приходи во периодот на кој се однесуваат, извршените плаќања на пресметаните трошоци и преносот на други сметки.

Всушност на сметките од оваа група се искажуваат пасивните временски разграничувања по основ на пресметаните трошоци во тековниот период што ќе бидат фактурирани и платени во идните периоди, како и одложените приходи. Овде се евидентираат одложените приходи од државни субвенции, донации, помошти и слично во согласност со МСС 20 и другите релевантни МСФИ.

БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

4.1. Финансиски ризици и управување со истите

Претпријатието влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Претпријатието е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1.1. Ризик од промена на девизниот курс

Претпријатието во многу мал број на случаи влегува во трансакции во странски валути, така што изложеноста спрема овој вид на ризик е незначителна.

4.1.2. Ризик од промена на цени

Претпријатието има мала изложеност на ризик од промена на цените на вложувањата расположливи за продажба бидејќи истите изнесуваат само 9 илјади денари и се однесуваат на акции кои Претпријатието ги има во Стопанска Банка АД Битола.

4.1.3. Кредитен ризик

Претпријатието е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Претпријатието нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед на фактот дека има голем број на купувачи. Сепак во овој голем број на купувачи, одредени купувачи учествуваат со значителни износи во вкупните побарувања (Водовод, ЗК Пелагонија, Елем и сл.). Претпријатието има изградено политики за управување со овој вид на ризик кои се однесуваат на следење на рочноста на побарувањата, доставување на опомена и поднесување на тужби кон правните и физичките лица за ненавремено плаќање на сметките.

4.1.4. Каматен ризик

Претпријатието се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во тековната година Претпријатието не користи вакви кредити и позајмици, може да се каже дека не постои изложеност спрема овој вид на ризик.

4.1.5. Ризик од неликвидност

Претпријатието е изложено на ризик од ликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители. Ваквиот ризик Претпријатието го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

Со состојба на 31 декември 2025 година Претпријатието нема индикации за одредени проблеми со својата ликвидност.

4.1.6. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Претпријатието подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните извештаи. Заклучно со датумот на извештајот на ревизорот, не е вршена контрола од страна на даночните власти. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти кои согласно законските прописи можат да извршат контрола за изминат период од 5 години во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

4.1.7. Утврдување на објективна вредност

Претпријатието располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачите како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност со рок од максимум до една година од датумот на извештајот за финансиската состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност се утврдува врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиската состојба.

4.2. Финансиски инструменти

4.2.1. Ризик на финансирање

Претпријатието врши финансирање на своето работење од сопствени средства без користење на кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Претпријатието континуирано ја следи

својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Долгорочна задолженост		
Долгорочни обврски	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	19.227	26.488
Нето обврски	(19.227)	(26.488)
Вкупно капитал и резерви	582.724	749.634
% на долгорочна задолженост во однос на капиталот	-	-

	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Вкупна задолженост		
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	22.751	19.983
Вкупни средства	669.157	835.292
% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства	3,40%	2,39%

4.2.2. Ризик од девизни валути

Претпријатието не влегува или многу ретко влегува во трансакции со странска валута.

4.2.3. Ризик од промена на каматите

	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Финансиски средства		
Некаматносни		
Парични средства	16.745	24.038
Побарувања од купувачи	119.760	98.748
Побарувања за дадени аванси	-	-
Побарувања од државата по основ на даноци	8	8
Побарувања од вработените	75	75
Останати краткорочни побарувања	5	-
Долгорочни финансиски средства	9	9
Вкупно	136.601	122.878
Каматносни со фиксна каматна стапка		
Парични средства на сметки	-	-
Дадени депозити во банки	2.482	2.450
Дадени заеми на поврзани друштва	-	-
Вкупно	2.482	2.450
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски кон добавувачи	13.718	10.562
Останати тековни обврски	9.032	9.421
Вкупно	22.750	19.983
Каматносни		
Обврски по кредити со променлива каматна стапка	-	-
Обврски по кредити со фиксна каматна стапка	-	-
Вкупно	-	-

Со состојба на 31 декември тековна и претходна година, Претпријатието нема евидентирано финансиски средства и обврски со променлива каматна стапка кои би влијаеле врз објективната вредност или врз идните парични текови на финансиските инструменти, поради што анализата на сензитивноста на каматните стапки не е прикажана во овие финансиски извештаи.

БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	237.139	257.330
Воден надомест	12.041	12.644
Приходи од водоснабдување на населението преку ЈКП Водовод	41.741	50.009
Приходи од биоразградливи кеси-рибарница	1	1
Приходи од бифе, ски лифт 10%	1.197	1.075
Приходи од бифе, ски лифт 18%	185	194
Приходи од влезници риболов	367	507
Приходи од вода за земјоделие	12.904	13.802
Приходи од вода за индустрија	127.939	126.765
Приходи од електрична енергија	20.639	33.350
Приходи од карти, ски лифт	999	791
Приходи од приклучок за вода	28	48
Приходи од рибарница	8.332	9.615
Приходи од рибарница 10%	10	84
Приходи од риби	9.666	7.308
Приходи од технолошка вода	816	817
Приходи од услуги во рибарница	153	187
Приходи од услуги-нискоградба	120	120
Приходи од изнајмени санки, ски лифт	-	13
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	-	1
Приходи од продажба на отпадоци	-	1
Приходи од наемнини	291	291
Приходи од закуп базен	291	291
Останати приходи од продажба на неповрзани друштва	11	1
Останати приходи	11	1
Вкупно	237.441	257.623

БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останати приходи	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Вишоци	3	131
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски	112	2.529
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	2.609	2.357
Останати приходи од работењето	1.088	5.298
Вкупно	3.812	10.316

БЕЛЕШКА 7. КАПИТАЛИЗИРАНО СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ

Капитализирано сопствено производство и услуги	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Приходи врз основа на употреба на сопствени добра (производи, стоки) и услуги	1.248	1.160
Вкупно	1.248	1.160

БЕЛЕШКА 8. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоци за сировини и материјали	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Сировини и материјали (за производство)	1.350	1.524
Материјали (за администрација, управа и продажба)	262	336
Енергија (за производство)	7.469	7.597
Енергија (за администрација, управа и продажба)	2.829	2.526
Резервни делови и материјали за одржување (за производство)	9.404	10.615
Резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	36	47
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	812	450
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	94	250
Вкупно	22.255	23.345

БЕЛЕШКА 9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

Набавна вредност на продадени стоки	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	10.899	9.232
Вкупно	10.899	9.232

БЕЛЕШКА 10. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Услуги со карактер на материјални трошоци	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Транспортни услуги	4	1
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	1.497	1.475
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	43	11
Услуги за одржување и заштита	2.221	3.218
Наем - лизинг	295	295
Комунални услуги	442	527
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	-	11
Останати услуги	1.172	1.084
Вкупно	5.676	6.622

БЕЛЕШКА 11. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останати трошоци од работењето	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Трошоци за надомест и други примања на членови на Управен и Надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.573	1.426
Спонзорства и донации	1.518	786
Репрезентација	187	622
Осигурување	5.381	5.201
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	432	388
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	758	848
Трошоци за користење на права (освен наем)	104	213
Останати трошоци на работењето	2.333	3.221

Вкупно	12.286	12.704
---------------	---------------	---------------

БЕЛЕШКА 12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади (000) МКД	
Трошоци за вработени	2025	2024
Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство)	114.247	110.776
Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба)	41.189	40.803
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	281	180
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	1.301	923
Останати трошоци за вработените	8.727	7.435
Вкупно	165.746	160.117

БЕЛЕШКА 13. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади (000) МКД	
Амортизација на основни средства	2025	2024
Трошоци за амортизација (за производство)	186.794	210.438
Трошоци за амортизација (за администрација, управа и продажба)	749	845
Вкупно	187.543	211.283

БЕЛЕШКА 14. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ/ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади (000) МКД	
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	2025	2024
Вредносно усогласување (обезвреднување) на материјални средства	-	70
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	820	704
Вредносно усогласување (обезвреднување) на залихи	152	400
Вкупно	972	1.174

БЕЛЕШКА 15. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	Во илјади (000) МКД	
Останати расходи од работењето	2025	2024
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	3.301	2.047
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	1.500	3.401
Останати расходи од работењето	-	6
Вкупно	4.801	5.454

БЕЛЕШКА 16. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

	Во илјади (000) МКД	
Финансиски приходи	2025	2024
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	807	3.851
Вкупно	807	3.851

БЕЛЕШКА 17. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Финансиски расходи	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	42	182
Вкупно	42	182

БЕЛЕШКА 18. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Добивка/загуба пред оданочување	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Загуба пред оданочување	(166.910)	(157.164)
Вкупно	(166.910)	(157.164)

БЕЛЕШКА 19. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи Претпријатието пресметува и плаќа данокот на добивка по стапка од 10%.

Пресметка на данок на добивка	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Финансиски резултат од БУ	(166.910)	(157.164)
Непризнати расходи за даночни цели	5.299	3.740
Даночна основа	(161.611)	(153.424)
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа по намалување	-	-
Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа)	-	-
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Пресметан данок по намалување	-	-

БЕЛЕШКА 20. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Нето загуба	(166.910)	(157.164)
Вкупно	(166.910)	(157.164)

БЕЛЕШКА 21. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

Вкупна сеопфатна добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Вкупна сеопфатна загуба	(166.910)	(157.164)
Вкупно	(166.910)	(157.164)

БЕЛЕШКА 22. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на нематеријални средства	Во илјади (000) МКД	
	Софтвер и останати права	Вкупно

Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2025)	3.036	3.036
-директни зголемувања	102	102
-прекнижувања	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-
-ревалоризација	-	-
Состојба на НС на 31.12.2025	3.138	3.138
Исправка на НС на 01.01.2025	(3.011)	(3.011)
-амортизација	(13)	(13)
-расходи и отуѓувања	-	-
-ревалоризација	-	-
Состојба на исправката на НС на 31.12.2025	(3.024)	(3.024)
Сегашна вредност на НС на 31.12.2025	115	115

Вид на основно средство	Во илјади (000) МКД	
	Софтвер и останати права	Вкупно
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2024)	3.036	3.036
-директни зголемувања	-	-
-прекнижувања	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-
-ревалоризација	-	-
Состојба на НС на 31.12.2024	3.036	3.036
Исправка на НС на 01.01.2024	(3.002)	(3.002)
-амортизација	(9)	(9)
-расходи и отуѓувања	-	-
-ревалоризација	-	-
Состојба на исправката на НС на 31.12.2024	(3.011)	(3.011)
Сегашна вредност на НС на 31.12.2024	26	26

БЕЛЕШКА 23. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство	Во илјади (000) МКД					
	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2025)	8.693.625	190.192	117.099	278	12.869	9.014.063
-директни зголемувања	10.385	598	508	-	-	11.491
-прекнижувања	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	(15)	(2.370)	-	-	(2.385)
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-
Состојба на ОС на 31.12.2025	8.704.010	190.774	115.237	278	12.869	9.023.168
Исправка на ОС на 01.01.2025	(8.139.844)	(153.268)	(106.427)	(278)		(8.399.816)
-амортизација	(180.141)	(4.606)	(2.408)	-	-	(187.155)
-расходи и отуѓувања	-	15	2.370	-	-	2.385
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на ОС на 31.12.2025	(8.319.985)	(157.859)	(106.465)	(278)		(8.584.587)
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2025	384.025	32.916	8.772	-	12.869	438.581

Вид на основно средство	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Материјални средства во подготовка	Во илјади (000) МКД	
						Аванси за набавка на материјални средства	Вкупно
Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2024)	8.682.480	195.571	121.567	278	21.972	18	9.021.886
- директни зголемувања	-	-	705	-	18.984	-	19.689
- прекнижувања	11.145	16.942	-	-	(28.087)	-	-
- расходи и отуѓувања	-	(22.321)	(5.173)	-	-	(18)	(27.476)
- ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на ОС на 31.12.2024	8.693.625	190.192	117.099	278	12.869	-	9.014.063
Исправка на ОС на 01.01.2024	(7.937.334)	(171.129)	(107.553)	(278)	-	-	(8.216.294)
- амортизација	(202.510)	(4.460)	(3.930)	-	-	-	(210.899)
- расходи и отуѓувања	-	22.321	5.056	-	-	-	27.377
- ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на ОС на 31.12.2024	(8.139.844)	(153.268)	(106.427)	(278)	-	-	(8.399.816)
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2024	553.781	36.924	10.672	-	12.869	-	614.246

БЕЛЕШКА 24. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

Вложувања во недвижности	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Вложувања во недвижности за наем	14.970	14.970
Акумулирана амортизација на вложувања во недвижности	(10.748)	(10.374)
Вкупно	4.222	4.596

БЕЛЕШКА 25. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочни финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Финансиски средства расположливи за продажба	9	9
Вкупно	9	9

БЕЛЕШКА 26. ЗАЛИХИ

Залихи	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Залиха на сировини и материјали	4.313	5.779
Залиха на резервни делови	71.928	73.297
Залиха на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	-	-
Производство	10.688	11.653
Готови производи	-	-
Стоки	226	367
Вкупно	87.155	91.096

Ситниот инвентар се отпишува со калкулативен отпис и тоа 100% при ставање на истиот во употреба. Залихите на трговските стоки се водат по просечни цени, залихите на недовршено производство се искажуваат по цена на чинење, додека пак готовите производи во продавницата за риби се водат по продажни цени.

БЕЛЕШКА 27. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Краткорочни побарувања		
Побарувања од купувачи	119.760	98.748
Побарувања од купувачи во земјата	119.229	98.192
Останати побарувања од купувачи	252	294
Спорни и сомнителни побарувања	26.168	73.532
Останати побарувања (ЈКП Водовод, Шпаркасе банка)	279	263
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	(26.168)	(73.532)
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	-	-
Побарувања од државата	8	8
Побарување од вработени	75	75
Побарувања од вработените за аконтации за службени патувања	75	75
Останати побарувања	5	-
Останати краткорочни побарувања	5	-
АВР	-	-
Вкупно	119.847	98.831

Старосната структура на побарувањата од купувачите во земјата на Претпријатието во тековната и претходната година е како што следи:

	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Старосната структура на побарувања од купувачи		
Недоспеани	15.940	18.165
Од 0-90 дена	34.148	50.664
Од 91-180 дена	20.375	15.359
Од 181-365 дена	13.822	12.675
Од 1 - 3 години	34.941	1.329
Над 3 години	3	-
Вкупно	119.229	98.192

Во старосната структура на побарувањата од купувачите во земјата за тековната година не се опфатени останатите побарувања од купувачи во износ од 252 илјади денари.

БЕЛЕШКА 28. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Парични средства и парични еквиваленти		
Парични средства на трансакциски сметки во денари	16.667	23.926
Стопанска Банка АД Битола	188	552
Стопанска Банка АД Скопје	15.607	19.913
Халк Банка	469	1.486
Шпаркасе Банка	403	1.975
Парични средства во благајна	77	112
Депозити - парични еквиваленти	2.482	2.450

Вкупно	19.227	26.488
--------	--------	--------

Од извештајот за паричните текови даден во финансиските извештаи на страна 9, може да се види дека Претпријатието има:

Паричен тек	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Паричен тек од оперативни активности	4.332	21.328
Паричен тек од инвестициски активности	(11.593)	(19.553)
Паричен тек од финансиски активности	-	-
Нето пораст/намалување на готовината	(7.261)	1.774

БЕЛЕШКА 29. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Главнина и резерви	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Основна главнина запишан и уплатен капитал	749.634	906.798
Пренесена загуба од претходни години	-	-
Загуба за тековната година	(166.910)	(157.164)
Вкупно	582.724	749.634

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 8.

БЕЛЕШКА 30. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Тековни обврски	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Обврски спрема добавувачи	13.718	10.562
Обврски за примени аванси, депозити и кауции	1	6
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	2.126	2.186
Обврски спрема вработени	4.413	4.479
Обврски за плата и надоместоци на плата	4.234	4.319
Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори	27	-
Останати обврски спрема вработените	152	160
Тековни даночни обврски	1.935	1.945
Обврски за данокот на додадена вредност	1.911	1.927
Обврски за персонален данок на доход	24	18
Останати краткорочни обврски	557	805
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	370	642
Обврски за надомест и други примања на членови на Управен и Надзорен одбор, одбор на директори и управители	118	118
Обврски спрема вршители на дејност и други физички лица	69	45
Пасивни временски разграничувања	63.682	65.675
Вкупно	86.433	85.658

Обврските спрема добавувачите во земјата во тековната и претходната година односно нивната старосна структура е како што следи:

Старосната структура на обврски спрема добавувачи во земјата	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Недоспеани	2.627	5.126

Од 0-90 дена	4.771	1.529
Од 91-180 дена	1.329	25
Од 181-365 дена	849	3.364
Од 1 - 3 години	3.356	-
Над 3 години	-	-
Вкупно	12.933	10.044

Во старосната структура на обврските спрема добавувачите не се внесени обврски спрема добавувачи за нефактурисани стоки и услуги во вкупен износ од 786 илјади денари.

Пасивните временски разграничувања во тековната 2025 година се во вкупен износ од 63.682 илјади денари. Истите се однесуваат на:

- Одложени приходи - излетничко место Сапунчица во износ од 5.949 илјади денари;
- Одложени приходи - Министерство за земјоделие (цевки), во износ од 49.473 илјади денари;
- Одложено признавање на приходи - регулатори на притисок од Министерство за земјоделство, во износ од 1.174 илјади денари.
- Одложено признавање на приходи - Сокотаб во износ од 7.086 илјади денари.

БЕЛЕШКА 31. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

31.1. Хипотеки

Претпријатието нема дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќања по кредитни обврски спрема банки. Истото не користи кредити.

31.2. Судски спорови

Со состојба 31 декември 2025 година против Претпријатието се покренати 14 судски постапки во вкупен износ од 6.706 илјади денари. Се очекува исходот од овие судски постапки да биде во корист на ЈП Стрежево иако истото се јавува како тужена страна. Во тековната 2025 година ЈП Стрежево Битола не се јавува како тужител во судски постапки. Истото поднесува опомена до корисниците кои не ги плаќаат сметките за вода и склучува спогодби за плаќање на рати.

31.3. Гаранции

Претпријатието во тековната 2025 година има издадено една гаранција со број 551/2025 со датум 30.05.2025 година каде како корисник на истата се јавува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Гаранцијата е на износ од 30.000 илјади денари и со рок на важност до 30.05.2027 година а се однесува на Договор бр.13921/1 за користење на риби и други водни организми за организирање на рекреативен риболов за рекреативна зона риболовно подрачје Стрежево.

Со анекс бр.3 продолжена е важноста на Гаранција бр.533/24 од 18.04.2024 година до 30.06.2026 година, каде како корисник на гаранцијата се јавува прво, Министерство за економија на РСМ а од 19.12.2024 година со анекс бр.2 Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини. Гаранцијата е на износ од 2.325 илјади денари по Договор за право на користење на премија како дополнителен износ на остварената цена од продажба на електрична енергија, заведена во Министерството под број 12-2569/1 од 22.05.2020 година а склучена со Министерство за економија за производство на електрична енергија од фото напонска електроцентрала и стекнување на право за користење на премија за произведена електрична енергија.

БЕЛЕШКА 32. ЈАВНИ НАБАВКИ

На ден 30.01.2025 година, согласно Законот за јавни набавки, Управниот одбор на ЈП Стрежево Битола ја има донесено и усвоено Одлуката бр. 02-109/2 која се однесува на годишниот план за јавни набавки по видови на стоки, услуги и работи. Истиот има претрпено измени и дополнувања согласно ново настанатите состојби. Одлуките за негово изменување и дополнување се:

Датум	Одлука број	Опис
11.04.2025	02-260/7, 02-260/8 и 02-260/9	Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2025 година
15.05.2025	02-313/3	Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2025 година
13.06.2025	02-367/4	Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2024 година

Ниедна иницијатива (требување) во јавните набавки не може да започне ако претходно не се базира врз Планот за јавни набавки и врз соодветно обезбедените средства за нивно реализирање.

- Во тековната 2025 година планот за јавни набавки на ЈП Стрежево Битола содржи 160 позиции. Во 2025 година спроведени се 62 постапки. Договори или рамковни спогодби се склучени за 54 набавки. Поништени се 8 набавки.
- За сите јавни набавки се води посебно досие во кое е приложена целокупната документација, почнувајќи од потребување (барање за јавна набавка), одлуки, тендерска документација, понуди од економските оператори, табели за рангирање по критериуми, нивна евалуација, одлука за избор на најповолен економски оператор, склучен договор и известување до Бирото за јавни набавки.
- Во ЈП Стрежево Битола постои Комисија од 3 (три) члена и нивни заменици за евалуација на јавните набавки. Покрај ова со интерен Акт – Правилник бр.02-465/2 од 09 септември 2009 година во ова Јавно Претпријатие е оформена посебна стручна служба од 4 (четири) извршители, сите со високо образование и со добиени сертификати за извршување на стручни работи во процесот на јавните набавки. За секоја постапка комисијата се менува соодветно од секторот за чија потреба се спроведува јавната набавка. Членови кои се повторуваат се само лицата за јавни набавки со сертификат за положен испит за извршување на работи во таа област. Лицата за јавни набавки се задолжително и членови и заменици во секоја постапка. Стручните работи се однесуваат главно на подготвување на тендерската документација. Со формирањето на ваквата стручна служба, на Комисијата за јавни набавки и останува само да ја изврши евалуацијата и да го избере најповолниот економски оператор.


БЕЛЕШКА 33. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

	Во илјади (000) МКД			
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Клучен раководеен кадар	-	313	-	3.917
Вкупно	-	313	-	3.917

БЕЛЕШКА 34. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

По датумот на составување на овие финансиските извештаи до датумот на предавањето на ревизорскиот извештај не се случиле материјално значајни настани кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

За целосно согледување на последователните настани се приложува бруто биланс заклучно со 30.04.2025 година.

За ЈП Стрежево Битола
Директор

М-р Вера Бешлиевска

**Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето
во согласност со одредбите од ЗТД**

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат Претпријатијата вклучува Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Годишната сметка и финансиските извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Претпријатието за деловната година.

Во согласност со член 477 став 14 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Претпријатието, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и Извештај за работењето на Претпријатието за претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со член 23 од Законот за јавните претпријатија, Директорот е должен да достави Извештај за работењето на Претпријатието до Управниот одбор на Претпријатието, а во согласност со член 19 од Законот за јавните претпријатија Управниот одбор на Претпријатието, покрај годишната сметка, е должен, по завршување на секоја деловна година да го усвои и Извештајот за работењето на Претпријатието.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на Годишната сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Годишната сметка на Претпријатието и Годишниот извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Директорот на Претпријатието го изготвил и потпишал Годишниот извештај за работењето.

За ЈП Стрежево Битола

Директор



М-р Вера Бешлиевска

Годишна сметка

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 05562538

Целосно име: Јавно претпријатие СТРЕЖЕВО Битола

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	442.927.006,00			618.877.080,00
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	114.538,00			25.500,00
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	114.538,00			25.500,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	438.581.327,00			614.246.190,00
10	- - Недвижности (011+012)	384.024.576,00			553.781.305,00
12	- - Градежни објекти	384.024.576,00			553.781.305,00
13	- - Постројки и опрема	32.915.641,00			36.923.998,00
14	- - Транспортни средства				149.875,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	8.772.399,00			10.522.301,00
18	- - Материјални средства во подготовка	12.868.711,00			12.868.711,00
20	- - III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	4.222.141,00			4.596.390,00
21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	9.000,00			9.000,00
26	- - Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	9.000,00			9.000,00
28	- - Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	9.000,00			9.000,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	226.229.539,00			216.415.097,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	87.155.215,00			91.096.038,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	4.312.896,00			5.779.049,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	71.927.929,00			73.297.140,00
40	- - Залихи на недовршени производи и полупроизводи	10.688.380,00			11.652.823,00
42	- - Залихи на трговски стоки	226.010,00			367.026,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	119.847.472,00			98.831.184,00
47	- - Побарувања од купувачи	119.759.701,00			98.748.052,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	7.966,00			7.747,00

50	-- Побарувања од вработените	75.197,00			75.385,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	4.608,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	19.226.852,00			26.487.875,00
60	-- Парични средства	16.744.852,00			24.037.875,00
61	-- Парични еквиваленти	2.482.000,00			2.450.000,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	669.156.545,00			835.292.177,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	2.385.000,00			2.325.000,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	582.723.982,00			749.634.320,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	749.634.321,00			906.798.157,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	166.910.339,00			157.163.837,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	22.750.414,00			19.982.977,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	22.750.414,00			19.982.977,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	13.718.196,00			10.562.112,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	1.490,00			6.231,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	2.125.885,00			2.186.196,00
100	-- Обврски кон вработените	4.413.068,00			4.478.829,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.934.615,00			1.944.911,00
108	-- Останати краткорочни обврски	557.160,00			804.698,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	63.682.149,00			65.674.880,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	669.156.545,00			835.292.177,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	2.385.000,00			2.325.000,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	242.501.474,00			269.098.449,00
202	-- Приходи од продажба	237.440.751,00			257.622.843,00
203	-- Останати приходи	3.812.233,00			10.315.945,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	1.248.490,00			1.159.661,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	410.176.555,00			429.931.159,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	22.254.758,00			23.345.009,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	10.898.505,00			9.232.399,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	5.675.668,00			6.622.311,00
212	-- Останати трошоци од работењето	12.286.209,00			12.703.720,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	165.745.588,00			160.117.387,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	103.140.435,00			100.659.259,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	8.773.593,00			8.477.359,00

216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	43.522.148,00			42.442.110,00
217	-- Останати трошоци за вработените	10.309.412,00			8.538.659,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	187.543.004,00			211.282.570,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства				69.885,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	971.875,00			1.103.774,00
222	-- Останати расходи од работењето	4.800.948,00			5.454.104,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	806.863,00			3.850.778,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	806.863,00			3.850.778,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	42.121,00			181.905,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	42.121,00			181.905,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	166.910.339,00			157.163.837,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	166.910.339,00			157.163.837,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	166.910.339,00			157.163.837,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	181,00			197,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	-- Загуба за годината	166.910.339,00			157.163.837,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	166.910.339,00			157.163.837,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	114.538,00			25.500,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	72.969.404,00			79.442.821,00
613	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	311.055.172,00			474.338.483,00
614	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	187.372,00			117.396,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	349.008,00			591.782,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	119.847.472,00			98.831.184,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на	4.617.660,00			4.935.805,00

	локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)			
639	- - Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	18.132.754,00		15.047.172,00
640	- - Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	237.440.751,00		257.622.843,00
641	- - Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	235.470.711,00		255.664.699,00
642	- - Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	1.970.040,00		1.958.144,00
647	- - Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	290.880,00		290.880,00
654	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	2.850,00		131.449,00
655	- - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	111.829,00		2.529.151,00
657	- - Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	2.609.192,00		2.357.199,00
658	- - Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	616.461,00		364.468,00
659	- - Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	1.992.731,00		1.992.731,00
661	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.088.362,00		5.928.146,00
667	- - Расходи на продадени производи и услуги	10.898.505,00		9.232.399,00
668	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	727.953,00		1.085.237,00
670	- - Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	25.494,00		29.987,00
671	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	208.500,00		242.805,00
673	- - Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	413.372,00		273.632,00
674	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	120.199,00		128.148,00
675	- - Вода (< или = АОП 208 од БУ)	57.617,00		53.789,00
676	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	4.828.920,00		4.495.889,00
677	- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	4.756.669,00		4.938.542,00
678	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	9.440.307,00		10.657.545,00
679	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	811.875,00		450.479,00
680	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	4.119,00		812,00
682	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.497.340,00		1.474.712,00
686	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	295.200,00		295.200,00

692	- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	1.593.100,00			1.293.334,00
694	- - Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	847.693,00			976.368,00
695	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	5.880.000,00			5.052.500,00
696	- - Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	308.778,00			113.170,00
698	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	281.180,00			179.866,00
699	- - Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	240.440,00			140.826,00
700	- - Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	40.222,00			77.363,00
704	- - Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	376.180,00			230.295,00
705	- - Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	512.002,00			527.981,00
707	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.573.308,00			1.425.791,00
708	- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	1.355.500,00			605.000,00
709	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	187.150,00			622.079,00
710	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	5.380.962,00			5.201.403,00
711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	432.358,00			387.652,00
712	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	142.435,00			125.422,00
714	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	224.872,00			221.144,00
715	- - Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	755.926,00			550.940,00
717	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.576.841,00			2.670.086,00
718	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	1.499.888,00			3.400.988,00
719	- - Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	1.377.557,00			3.311.599,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	181,00			197,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4035	- 03.120 - Слатководен риболов	367.477,00			
4037	- 03.220 - Слатководна аквакултура	18.186.890,00			
4287	- 35.120 - Производство на електрична енергија од обновливи извори	21.862.814,00			
4298	- 36.000 - Собирање, обработка и снабдување со вода	199.994.091,00			

4425	- 49.390 - Друг патнички копнен транспорт, н.д.м.	1.089.704,00			
4457	- 56.300 - Подготовка и послужување пијалаци	1.516.481,00			
4620	- 93.110 - Работа на спортски објекти	290.880,00			

Потпишано од:

JULIJANA PEJOVSKA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G3,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G3

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.